

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетска програма	КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Ознака на буџетска програма	ЈД
Развојна потпрограма	Изгр и реконст на лок патишта и улици во општината	Ознака на развојна потпрограма	ЈДА
Лице за контакт	Фјорим Вејселовски	Тел. и телефакс	046 840 239
Функција:	Виш соработник	Е-маил	merkezjupa@hotmail.com

ОПИС	
Цели на развојната потпрограма (идентификација на цели кои ќе се постигнат со реализација на развојната потпрограма)	Подобрување на комуникацијата и квалитетот на животот на жителите на општина Центар Жупа преку изградба и реконструкција на локални патишта и улици во оваа општина. Подобрување на безбедноста во сообраќајот и здравјето на жителите од сите населени места во Центар Жупа.
Планирани активности	Изградба и реконструкција на улици во населените места во општина Центар Жупа.

Очекувани резултати / ефекти	Преку изградба и реконструкција на улици во населените места во општината создавање на подобри сообраќајни услови за поквалитетен и побезбеден живот на жителите од сите населени места во општината.				
Ризик и претпоставки					
Датум на започнување со имплементација на проектот	Мај 2021 година				
Датум на завршување на проектот	Октомври 2021 година				
Вкупна вредност	1.200.000,00 денари				
Име на студија					
Ниво на студија*					
Автор/Фирма, седиште					
Датум на изготвување на проектна документација					
		2020	2021	2022	2023
Индикатори			1.200.000		

*ДИП=Документ за идентификација на проектот

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ПФС=Пред-физибилити сту

ФС=физибилити студија

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Извор на финансирање	Статус на финансирање*	Динамика на финансирање						
		Вкупен износ на проектот во МКД	Потрошено заклучно со 31/12/2019	Предвидени расходи за 2020	2021	2022	2023	По 2024 година
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Буџет (637)		1.200.000			1.200.000			
Буџетско учество								
ДДВ								
Самофинансирање (787)								
Вкупни донации								
Име на донатор**								
Име на донатор**								
Вкупни заеми								
Име на кредитор**								
Име на кредитор**								
Други извори на финансирање ***								
Вкупно		1.200.000			1.200.000			

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што покажува дека договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот (локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини организации и др.)